

Запишување на примените кандидати ќе се врши на 22 септември од 8:30 до 14:00 часот во предавална 2, на Фармацевтскиот факултет

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ МАГИСТЕР ПО ФАРЕМАЦИЈА И ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕР НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2014-15 година

1. Индекс и студентска легитимација (**се доделува на факултетот**)

2. Три фотографии (две со димензии 3,5 x 4,5 за индекс и досие и една 2x3 за студентската легитимација)

3. Образец за запишување семестар (**целосно пополнет**) (од книжара студентски збор) со потврда за уплатена административна такса од 50 денари, со налог за плаќање на јавни приходи –Образец ПП 50 на жиро сметка на Буџет на РМ, дадена под точка 8 од ова известување.

4. Статистички образец ШВ-20 **целосно пополнет** (од книжара студентски збор)

5. Потврда за уплатени:

- 200 ЕУР во денарска противвредност (12.300 денари) **со задолжително внесување** цел на дознака: **прва рата кофинансирање на студи** за студентите запишани во квота со кофинансирање на студиите
Уплатата за партиципација/кофинансирање се врши на образец ПП 50 на жиро сметка на Фармацевтскиот факултет и ги содржи следните податоци:
Назив на примачот: УКИМ- Фармацевтски факултет, Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка 100 0000000630 95
Износ 6.150 ден. за студенти во државна квота или 12.300 ден. за студенти со кофинансирање
Сметка на буџетски корисник 1600104553 788 12
Приходна шифра и програма 723 012 41 начин: 2

6. Потврда за уплатени 1600 денари со цел на дознака: **солидарна одговорност, книжен фонд, електронски услуги и осигурување**, на образец ПП 50 на жиро сметка на Фармацевтскиот факултет и ги содржи следните податоци:

Назив на примачот: УКИМ- Фармацевтски факултет, Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка 100 0000000630 95
Износ : 1600 денари
Сметка на буџетски корисник 1600104553 788 12
Приходна шифра и програма 723 019 41 начин: 2

7. Потврда за уплатени 750 денари со цел на дознака: ИКСА на УКИМ за Фармацевтски факултет

образец ПП 50 на жиро сметка на Ректоратот на УКИМ со следните податоци:

Назив на примачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје (УКИМ)

Банка на примачот: НБРМ

Сметка 100 0000000630 95

Износ: 750 денари

Сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

Приходна шифра и програма: 723012 41 начин 2

8. Жиро сметка за плаќање на административна такса од 50 ден (залепена /захевтана на Образецот за запишување на семестар од точка 3 од ова известување)

Буџет на РМ

Трезорска сметка 100 0000000630 95

Уплатна сметка 840 XXX 03161

(XXX значи запишување на шифра на општината во која има живеалиште студентот -уплатувач на административната такса. Шифрите на општини се дадени во ПРИЛОГ 1 на крајот од ова известување.)

НАПОМЕНА:

- Кандидатите примени во квота со кофинансирање потпишуваат изјава за кофинансирање на студии (се подига од студентски прашања при поднесување на документи за запишување на примените кандидати)
- Примените кандидати потпишуваат договор за студирање според квотата во која се примени на Фармацевтскиот факултет

Фармацевтски факултет- Скопје

Прилог 1
СПИСОК НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред.бр.	Назив на општината	Ознака на општината
1	Арачиново	101
2	Берово	102
3	Битола	103
4	Богданци	104
5	Боговиње	105
6	Босилово	106
7	Брвеница	107
8	Валандово	108
9	Василево	109
10	Вевчани	110
11	Велес	111
12	Виница	112
13	Вранештица	113
14	Врепчиште	114
15	Гевгелија	115
16	Гостивар	116
17	Градско	117
18	Дебар	118
19	Дебарца	119
20	Делчево	120
21	Демир Капија	121
22	Демир Хисар	122
23	Дојран	123
24	Долнени	124
25	Другово	125
26	Желино	126
27	Зајас	127
28	Зелениково	128
29	Зрновци	129
30	Илинден	130
31	Јегуновце	131
32	Кавадарци	132
33	Карбинци	133
34	Кичево	134
35	Конче	135
36	Кочани	136
37	Кратово	137
38	Крива Паланка	138
39	Кривогаштани	139
40	Крушево	140

41	Куманово	141
42	Липково	142
43	Лозово	143
44	Маврово и Ростуше	144
45	Македонки Брод	145
46	Македонска Каменица	146
47	Могила	147
48	Неготино	148
49	Новаци	149
50	Ново Село	150
51	Осломеј	151
52	Охрид	152
53	Петровец	153
54	Пехчево	154
55	Пласница	155
56	Прилеп	156
57	Пробиштип	157
58	Радовиш	158
59	Ранковце	159
60	Ресен	160
61	Росоман	161
62	Старо Нагоричане	162
63	Свети Николе	163
64	Сопиште	164
65	Струга	165
66	Струмица	166
67	Студеничани	167
68	Теарце	168
69	Тетово	169
70	Центар Жупа	170
71	Чашка	171
72	Чешиново и Облешево	172
73	Чучер Сандево	173
74	Штип	174
75	Аеродром	175
76	Бутел	176
77	Гази Баба	177
78	Ѓорче Петров	178
79	Карпош	179
80	Кисела Вода	180
81	Сарај	181
82	Центар	182
83	Чаир	183
84	Шуто Оризари	184
85	Град Скопје	185